



**80 ГОДИНИ ОД МЕЃУНАРОДНАТА АНКЕТА НА "БАЛКАНСКА ФЕДЕРАЦИЈА"**



ВИЕНА

"Меѓу народите на Балканот владее состојба на отворени и прикриени непријателства иако нивната сродност логично треба да ги зближува. Друштвото на народите не беше во состојба во било кој поглед да ги заштити малцинствата на Балканот".

"Балканските народи меѓу кои и македонскиот ќе му останат вечно благодарни на Алберт Ајнштајн, кој уште е познат по организирањето хуманитарна помош од САД во текот и непосредно по завршувањето на Втората светска војна. Многумина Македонци во Принсетон ја имаат стиснато раката на Ајнштајн во знак на благодарност за хуманиот гест кој го покажа кон просторот на овој дел од Европа".

**ПРАВАТА НА МАЛЦИНСТВОТА ЗАШТИТЕНИ САМО НА ХАРТИЈА**

■ Пишува:  
Гоце ДУРТАНОСКИ

**К**ога весникот "Балканска федерација" од Виена ја почна големата меѓународна анкета, името на Алберт Ајнштајн како научник беше зацврстено на светската сцена на интелектуалци, кој зад себе ја имаше и Нобеловата награда за физика. Еве што за Македонија (и за Балканот) рекол овој светски познат научник:

"Балканска федерација": "Сметате ли, дека сегашното разрешување на македонското прашање е во согласност со принципите на справедливоста и слободата и дека тоа е во интерес на мирот?"

"Сегашното разрешување на македонското прашање не е во согласност со принципите на справедливоста и слободата", вели Алберт Ајнштајн во писмениот одговор до Редакцијата на "Балканска федерација".

"Балканските народи се ужасно угнетени од воените клики. Владејачките династии и олигархии се обземени од милитаристичкиот и империјалистичкиот дух. Затоа состојбата на Балканот е ужасна. Таму владее неограничен терор. Злосторствата што се извршуваат таму го револтираат секое човечко суштество".

"Правата на малцинствата се заштитени само


на хартија. Друштвото на народите не беше во состојба во било кој поглед да ги заштити малцинствата. Од друга страна народите се туркаат едни против други и меѓу овие сродни народи, меѓу кои логично би требало да царува мирот, владее состојба на отворени или прикриени непријателства", заклучува Ајнштајн.

Годинава кога се навршуваат 50 години од неговата смрт светот неа ја прогласи за година на Ајнштајн.

Македонскиот народ (и другите балкански народи) ќе му останат вечно благодарни на Алберт Ајнштајн, кој во текот и непосредно по завршувањето на Втората светска војна организираше и испраќаше хуманитарна помош за настраданите. Многумина Македонци во Принсетон ја имаат стиснато раката на Ајнштајн во знак на благодарност за хуманиот гест, кој го покажа кон просторот на овој дел од Европа.

Од одговорот на Ајнштајн јасно се гледа неговиот научен пристап за "ист корен" и несомнено голема сличност меѓу балканските народи. "Логично би било - вели тој - наместо да царува мир меѓу нив, таму владее состојба на отворени и прикриени непријателства".

"Сегашното разрешување на македонското прашање не е во согласност со принципите на справедливоста и слободата", вели Алберт Ајнштајн во својот писмен одговор до Редакцијата на "Балканска федерација".



Алберт Ајнштајн (1879 -1955) е роден во Улм, Германија. Тој бил физичар и математичар. Во 1905 година во "Годишникот за радиоактивност" ги објавил своите славни принципи на релативитетот и последиците кои произлегуваат од нив. Во 1911 година станал вонреден професор во Цирих, во 1911-1912 година редовен професор во Прага, во 1912-1914 повторно во Цирих.

Во меѓувреме заедно со д-р Гросман ги објавил "Проектот на воопштена теорија на релативитетот" и "Теоријата на гравитацијата". Во 1914 година станал член на Пруската академија во Берлин и директор на Институтот за физика "Кајзер Вилхелм".

Во 1916 година ги објавил основите на општата теорија на релативитетот, четири години подоцна "Етерот и теоријата на релативитетот". Во 1922 година ја примил Нобеловата награда за физика, а од 1923 година бил член на Комисијата за интелектуална соработка при Друштвото на народите во Женева.

Во 1933 година, поради нацистичкиот режим кој беснеше во Германија и поради неговото еврејско потекло, емигрирал во САД каде што останал да живее во Принсетон (Њу Џерси) до крајот на животот, на 18 април 1955 година.